

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 167

12 август 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2606. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево	2	2612. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија	3
2607. Решение за именување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија - Скопје	2	2613. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево	3
2608. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта	2	2614. Правилник за методологијата за пресметка на учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финална потрошувачка на енергија (*)	3
2609. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт	2	2616. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт	6
2610. Решение за изменување на Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација	2	2617. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец јули 2019 година	7
2611. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје	3	Огласен дел	1-88

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2606.**

Врз основа на член 183 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019 и 146/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО**

1. Драган Апостоловски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 5377/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2607.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019, 101/2019 и 153/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ
ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија – Скопје, се именува Газменд Зулбеари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6023/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2608.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА**

1. За член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта, се именува Даут Хајрулахи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6024/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2609.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се именува Измит Нура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6025/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2610.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/15, 142/16, 140/2018 и 98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ
СОВЕТ ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

1. Во Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/17 и 137/2018), во точка 2 потточка б): во алинејата 2 зборовите „Хазби Лика – заменик на претседателот на Владата задолжен за рамковен договор и политички систем“ се заменуваат со зборовите „Садула Дураки - заменик на претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците“; во алинејата 4 зборовите „Драган Тевдовски – министер за финансии“ се заменуваат со зборовите „Ширет Елези – заменик министер за финансии“; и во алинејата 8 зборовите „Сушејл Фазлиу“ се заменуваат со зборовите „Горан Милевски“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6026/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2611.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019, 101/2019 и 153/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, се именува Емри Зибири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6027/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2612.

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, се именува Азиз Јакупи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6056/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2613.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево, се именува Бујар Зенели-Гафурри.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 24 – 6077/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2614.**

Врз основа на член 173 став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО БРУТО ФИНАЛНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА (*)

Предмет на уредување**Член 1**

Со овој правилник се пропишува методологијата за пресметка на учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финална потрошувачка на енергија.

Цели**Член 2**

(1) Учеството на енергија од обновливите извори во бруто финалната потрошувачка на енергија во Република Северна Македонија е утврдено во Одлуката за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот.

(2) За следењето на исполнување на целта од став (1) на овој член се користи методологијата пропишана во овој правилник.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр.2009/28/ЕС на Европскиот парламент и Советот од 23 април 2009 година за промоција за користење на енергија од обновливи извори и изменување и дополнување на Директивите 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ (CELLEX бр.32009L0028).

Основи за пресметка на бруто финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори

Член 3

(1) Бруто финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори е збир од:

- 1) бруто финалната потрошувачка на електрична енергија од обновливи извори;
- 2) бруто финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори за греење и ладење и
- 3) финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори во транспортот.

(2) Заради избегнување на двојно пресметување, при одредување на уделот на енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија, гасот, електричната енергија и водородот добиени од обновливи извори се користат како влезни параметри само еднаш во некоја од точките 1), 2) или 3) од став (1) на овој член.

Бруто финална потрошувачка на електрична енергија од обновливи извори

Член 4

(1) Бруто финалната потрошувачка на електрична енергија од обновливи извори од член 3 став (1) точка 1) од овој правилник е збир од вкупно произведената електрична енергија од електроцентралите кои користат различни видови на обновливи извори и тоа:

- 1) Хидроелектрични центри (нормализирано):

а) Нереверзибилни:

- <1 MW;
- 1 MW-10 MW и
- >10 MW.

б) Реверзибилни, исклучувајќи го производството на електрична енергија од водата која претходно била вратена во акумулацијата

- 2) Геотермални електроцентрали;

- 3) Соларни:

- Фотонапонска електроцентрала и
- Електроцентрала со концентратор

- 4) Ветерна електроцентрала (нормализирано);

- 5) Електроцентрала на биомаса;

- Тврда и

- Биогаз

- 6) Течни биоенергенци.

(2) За да се намалат годишните варијации во производството на електрична енергија како резултат на различните временски услови (брзина на ветерот, дожд, снег итн.) во различни години, треба да се врши нормализација на произведената електрична енергија од хидро или ветерна електроцентрала со примена на правилата за нормализација од членовите 5 и 6 на овој правилник.

(3) Кај електроцентралите кај кои во процесот на производство на електрична енергија се користат фосилни горива и обновливи извори на енергија, во пресметката од став (1) на овој член треба да се земе само делот на електрична енергија произведен од обновливи извори.

(4) Учеството на секој извор на енергија во процесот на производство на електрична енергија се пресметува врз основа на неговиот енергетски состав.

Нормализација на произведена електрична енергија од хидроелектроцентрали

Член 5

(1) Нормализација на произведената електрична енергија од хидроелектроцентрали треба да се врши врз основа на произведената електрична енергија и инсталираната моќност на хидроелектроцентралите во последните 15 години.

(2) За пресметките од став (1) на овој член се користат следната равенка:

$$Q_{N(norm)} = C_N \times \left[\sum_{i=N-14}^N \frac{Q_i}{C_i} \right] / 15$$

каде:

N референтна година;

$Q_{N(norm)}$ нормализирано производство на електрична енергија од сите хидроелектроцентрали за година N ;

Q_i количина на електрична енергија произведена во годината i од сите хидроелектроцентрали изразена во GWh , исклучувајќи го производството на електрична енергија добиено од реверзибилни хидроелектроцентрали од водата која претходно била вратена во акумулацијата;

C_i вкупен инсталиран капацитет на сите хидроелектроцентрали (нето моќност за пумпните хидроелектроцентрали) на крај на година i , изразен во MW .

Нормализација на произведена електрична енергија од ветерни електроцентрали

Член 6

(1) Нормализација на произведената електрична енергија од ветерните електроцентрали се врши врз основа на произведената електрична енергија и инсталираната моќност на ветерните електроцентрали во последните четири години или од соодветниот број на години за кој се достапни податоци.

(2) За пресметката од став (1) од овој член се користат следната равенка:

$$Q_{N(norm)} = \frac{C_N + C_{N-1}}{2} \times \frac{\sum_{i=N-4}^N Q_i}{\sum_{j=N-4}^N \left(\frac{C_j + C_{j-1}}{2} \right)}$$

каде:

N референтна година;

$Q_{N(norm)}$ нормализирано производство на електрична енергија од сите ветерни електроцентрали за година N ;

Q_i количина на електрична енергија произведена во годината i од сите ветерни електроцентрали, изразена во GWh ;

C_j вкупен инсталиран капацитет на сите ветерни електроцентрали на крај на година j , изразен во MW ;

n помалата бројка помеѓу четири и бројот на години пред годината N за која се достапни податоци за капацитетот и производството на електрична енергија од ветерни електроцентрали.

Бруто финална потрошувачка на енергија од обновливи извори за греење и ладење**Член 7**

(1) Бруто финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори за греење и ладење од член 3 став (1) точка 2) од овој правилник е збир од енергијата за централно греење и ладење произведена од обновливи извори и потрошувачката на друг вид на енергија од обновливи извори која се користи во индустријата, домаќинствата, услужниот сектор, земјоделството, шумарството и рибниците, за целите на греење, ладење и преработка.

(2) Кај електроцентралите кај кои во процесот на производство на енергија за греење и ладење се користат фосилни горива и обновливи извори на енергија, само делот на енергијата за греење и ладење кој е произведен од обновливи извори се зема предвид во пресметката од став (1) на овој член, а учеството на секој извор на енергија во процесот на производство на електрична енергија се пресметува врз основа на неговиот енергетски состав.

(3) Амбиентната топлинска енергија што ја користи топлотната пумпа се зема во предвид во пресметката од став (1) на овој член, под услов енергија што се добива од топлотната пумпа значително да ја надминува енергија потребена за работење на топлотната пумпа, согласно член 8 од овој правилник.

(4) Во пресметките од ставовите (1), (2) и (3) од овој член не се зема во предвид топлинската енергија што ја произведуваат пасивните енергетски системи во кои помала потрошувачка на енергијата се постигнува на пасивен начин преку дизајнот на објектот или од топлина произведена од енергија од извори кои не се обновливи.

Начин на пресметка на количеството на обновлива енергија добиена од топлотна пумпа**Член 8**

(1) Количеството на амбиентната енергија што ја користи топлотната пумпа, а кое се смета за енергија од обновливи извори, се пресметува со следната равенка:

$$RE_{Energy,HP} = Q_{usable} \times (1 - 1/SPF)$$

каде:

$$Q_{usable} = H_{HP} \times P_{rated}$$

и каде:

Q_{usable} проценка за вкупната корисна топлинска енергија добиена од топлотната пумпа [GWh];

H_{HP} вкупно часови работа со полн капацитет [h];

P_{rated} инсталирана моќност за ладење или греење на топлотната пумпа, земајќи го предвид животниот век на различните типови на пумпи [GW];

SPF проценка на просечниот сезонски фактор на перформанси (Seasonal performance factor - SPF). Доколку се работи за топлински пумпи на електрична енергија овој фактор се однесува на мрежен сезонски коефициент на перформанси во активен режим на работа (net seasonal coefficient of performance in active mode - SCOP_{net}), а доколку се работи за топлински пумпи кои работат на топлинска енергија овој фактор се однесува на мрежен сезонски однос на примарна енергија во активен режим на работа (net seasonal primary energy ratio in active mode - SPER_{net}).

(2) Само разликата од вкупната корисна (топлинска) енергија (Q_{usable}) и енергијата потрошена за добивање на таа корисна енергија (Q_{usable}/SPF) се смета за обновлив извор на енергија.

(3) Вредностите за H_{HP} и SPF зависат од климатските услови.

(4) Одредбите од овој член се применуваат само на топлотните пумпи за кои е исполнет условот:

$$SPF > 1,15 \times 1/\eta$$

каде:

η е ефикасноста на системот - однос помеѓу вкупното бруто производство на електрична односно топлинска енергија и потрошувачката на примарна енергија за производство на електричната односно топлинската енергија.

Финална потрошувачка на енергија и учество на обновливи извори во транспортот**Член 9**

(1) Финалната потрошувачка на енергија од обновливи извори во транспортот од член 3 став (1) точка 3) од овој правилник треба да се пресметува како збир од сите видови на обновливи извори потрошени во транспортот.

(2) Учеството на обновливи извори на енергија во транспортот треба да се пресметува како однос од вкупната финална потрошувачка на енергија од обновливи извори во транспортот и вкупната финална потрошувачка на енергија во транспортот.

(3) Во вкупната финална потрошувачка на енергија во транспортот од став (2) од овој член се земаат во предвид само бензинот, дизелот и биогоривата, како и електричната енергија потрошена во патниот и железничкиот транспорт.

(4) За одредување на учеството на електричната енергија произведена од обновливи извори и потрошена во електричните возила во сите форми на транспорт за целите од став (2) и став (3) од овој член, може да се користи просечниот удел на електрична енергија од обновливи извори во Енергетската заедница или уделот на електрична енергија од обновливи извори во Република Македонија, мерено две години пред годината за која се прави пресметката.

(5) Електричната енергија потрошена од електричните возила во патниот транспорт, а произведена од обновливи извори на енергија се помножува со фактор 2,5.

(6) За пресметување на уделот на обновливи извори на енергија во сите видови на транспорт од став (1) од овој член треба да се земе во предвид и енергетскиот состав на горивата, според следната табела.

Табела: Енергетски состав на горивата за транспорт

Гориво	Енергетски состав според тежината (долна калориска вредност, MJ/kg)	Енергетски состав според волумен (долна калориска вредност, MJ/L)
Биоетанол (етанол произведен од биомаса)	27	21
Био-ЕТБЕ (етилтертиобутилтер произведен врз база на биоетанол)	36 (од кои 37% од обновливи извори)	27 (од кои 37% од обновливи извори)
Биометанол (метанол произведен од биомаса што ќе се користи како биогориво)	20	16
Био-МТБЕ (метилтертиобутилтер произведен врз база на биометанол)	35 (од кои 22% од обновливи извори)	26 (од кои 22% од обновливи извори)
Био-ДМЕ (диметилтер произведен од биомаса што ќе се користи како биогориво)	28	19
Био-ТАЕЕ (терцијарендиметилтер произведен врз база на биоетанол)	38 (од кои 29% од обновливи извори)	29 (од кои 29% од обновливи извори)
Биобутанол (бутанол произведен од биомаса што ќе се користи како биогориво)	33	27
Биодизел (метилтер произведен од растително или животинско масло со квалитет на дизел, што ќе се користи како биогориво)	37	33
Fischer-Tropsch дизел (синтетички јаглеводород или мешавина од синтетички јаглеводороди произведени од биомаса)	44	34
Хидрогенирано растително масло (растително масло термохемиски третирано со водород)	44	34
Чисто растително масло (масло произведено од маслодајни растенија, преку цедење, екстракција или слични постапки, сурово или рафинирано, но хемиски неизменето, кога е компатибилно со видот на моторите и соодветните барања за емисии)	37	34
Биогас (горивен гас произведен од биомаса и/или од биоразградлива фракција на отпад, кој може да се прочисти до квалитет на природен гас и кој ќе се користи како биогориво, или дрвен гас)	50	—
Бензин	43	32
Дизел	43	36

Пресметка на уделот на енергија од обновливи извори

Член 10

(1) За пресметување на учеството на енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија, вкупната количина на бруто финална потрошувачка на енергија од обновливи извори се дели со вкупната количина на бруто финалната потрошувачка на енергија од сите извори на енергија.

(2) Уделот на енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија од став (1) од овој член се изразува во проценти.

Завршна одредба

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 12-2144/3

29 јули 2019 година

Скопје

Министер за економија,

Крешник Бектеши, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2615.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	66,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	68,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	60,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	50,00 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	32,361 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	27,054 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	28,859 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	28,623 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	29,108 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	25,335 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 4,60 денари/литар, односно за Еуросупер БС-98 во износ од 4,58 денари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,66 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,782 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,344 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,315 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.08.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 02-2825/1

12 август 2019 година
СкопјеЗаменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА****2616.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2019 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-јули 2019 година, во однос на просечните цени на мало во 2018 година, изнесува 0.1%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.



2019167